

Огласуваме слободно работно место на позицијата: МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР

Озон има потреба од машински инженер - конструктор, кој ќе му се придружи на нашиот инженерски тим во Скопје. Кандидатот ќе биде одговорен за конструирање и изработка на техничка документација и цртежи за производство на машини и производи за климатизација и други производи.

Потребно е да се исполнат следниве услови за да се конкурира:

- Машински Факултет – Производно инженерство ќе се смета за предност
- Минимум 3 години работно искуство во конструирање на делови и склопови (задолжителен услов)
- Доколку кандидатот поседува овластување Б или А ќе се смета за предност
- Одлично познавање и активна работа на програми за 3Д цртање – “Autocad Inventor” или “Solidworks”
- Познавање програми за работа на компјутер – “excel, word” и други
- Одлично познавање англиски
- Да поседува вештини за прецизност во работењето, одговорност кон работата, позитивен однос кон околината, грижа кон луѓето и лојалност

За следниве работни задачи

- Изработка на технички цртежи и документација за производство во “Autocad Inventor”, работа со “CAD/CAM” софтвер, пратење на производствен тек, дизајнирање нови производи, испитување и симулации
- Работа врз основа на дневни, месечни и годишни планови за производство
- Одговорен и посветен однос кон работата, спремност за завршување на задачите во зададен временски рок, посветеност на детали
- Комплетирање документација за проекти, опрема и производи согласно со барани прописи и технички стандарди
- Организација и архивирање документација за тековната работа
- Изработка на извештаи
- Примена и реализација на современи решенија и технологии во производство
- Контрола на квалитет

Се добиваат следниве услови за работа

- Редовни солидни примања
- Работа во климатизирани простории
- Можност за обука и стекнување нови знаења
- Можност за посета и учество на саеми и други стручни надградувања
- Награди за квалитетно извршување на работните задачи
- Исплата на регрес за годишен одмор согласно со условите за стекнување
- Можност за остварување новогодишен или друг надоместок

Доколку ги исполнувате бараните услови Ве повикуваме да ги испратете ги вашата биографија и писмо за мотивација на **Македонски јазик** на адреса: vrabotuvanje@ozon.com.mk